

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ЗА 2014 година



Април, 2015 година

I СТАТИСТИКА

ПАТЕНТИ


Патентни пријави по години

Година	Домашни	Странски, национална фаза			Вк. Пред ДЗИС	Издададени решенија
		ДСП ¹⁾	ЕПЗ ²⁾ проши.	Пред ДЗИС		
	1	2	3	4	5= 1+4	6
2003	48	23	363	386	434	105
2004	44	9	399	408	452	102
2005	53	15	368	383	436	373
2006	55	4	403	407	462	463
2007	150	13	365	378	528	524
2008	34	5	401	406	440	328
2009	39	11	372	383	422	334
2010	27	1	336	337	364	406
2011	37	3	365	368	405	392
2012	50	3	440	443	493	520
2013	42	4	495	499	541	378
2014	29	0	544	544	573	116
Збир	608	91	4851	4942	5550	4041

¹⁾ ДСП - Договор за соработка во областа на патентите

²⁾ ЕПЗ - Европски патентен завод

Патентни пријави по години




Во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија во текот на 2014 година поднесени се 573 патентни пријави од кои 29 пријави се поднесени од домашни подносителе и 544 од странски подносители. Бројот на поднесените патентни пријави во 2014 година во однос на 2013 година е зголемен за 6%. Зголемувањето на бројот на поднесените патентни пријави во 2014 година се должи на зголемувањето на истите поднесени од странски подносители. Од вкупниот број на пријави поднесени од странски подносители 106 пријави се ЕРО пријави (18.5%) додека останатите 438 се Еуро РСТ пријави (76.5%).

Во текот на 2014 година во Република Македонија, бројот на домашните патентни пријави е намален во однос на предходната година, и тоа од 42 пријави во 2013 година на само 29 пријави во 2014 година или во проценти од 8% од вкупниот број на поднесени пријави во 2013 на 5.1% од вкупниот број на поднесени пријави во 2014.


Оваа промена се одрази и врз структурата на поднесените патентни пријави по извори во 2014, така што, споредено со 2013 година, остварено е зголемување на учеството на странските патентни пријави за 9%, а соодветно со тоа се променува и структурата по земји од кои потекнуваат пријавите. Во однос на минатата години, во 2014 година зголемен е бројот на пријави кои се поднесени од Франција (од 8% на 8.7%) и Италија (од 6% на 7.6%).

Патентни пријави по извори во 2013 и 2014 год

2013




2014



Поднесените пријави за патенти според Меѓународната класификација на патенти (МКП) во 2014 година

Структурата на поднесените пријави за патенти според МКП е со најголемо учество на секцијата C (хемија, металургија) со 43.5% и секција A (тековни животни потреби) со 36,5%, што укажува дека интересот за заштита е поврзан со структурата на производните капацитети во Република Македонија.

2014



Останати статистички информации за патенти


Покрај ова, во текот на 2014 година Државниот завод за индустриска сопственост извршил и други активности од доменот на патентите: завршена е постапката за 116 барања за признавање на патент за кои се издадени 116 решенија за признавање на патент. Од вкупниот број на издадени решенија издадени се 107 решенија за ЕП пријави, 9 решенија за национални пријави.

ТРГОВСКИ МАРКИ

Пријави на трговски марки вкупно и по години

Година	Домашни	Странски пријави				Вкупно по Мадрид. Договор/протокол	Вкупно странски	Вкупно пријави	Издадени решенија
		Пред ДЗИС	По Мадридски аранжман						
			Нови	Терит. пр	Прод. на еф.				
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7=6+2	8=7+1	9
2003	478	515	2490	590	-	3080	3595	4073	535
2004	458	598	2678	487		3165	3763	4221	294
2005	433	617	3659	620		4279	4896	5329	626
2006	494	749	3311	495		3806	4555	5049	1290
2007	618	637	3854	707		4561	5198	5816	979
2008	1276	690	4057	651		4708	5398	6674	1822
2009	898	398	3130	601		3731	4129	5027	1433
2010	944	537	2623	599		3222	3759	4703	783
2011	917	474	2788	600		3488	3962	4906	1616
2012	876	503	2615	501		3116	3619	4495	388
2013	739	514	2797	560		3357	3871	5234	840
2014	851	587	2364	666		3030	3617	4468	637
Збир	8243	6305	36034	6517	0	43543	46745	55527	11234

Пријави на трговски марки вкупно и по години



Во текот на 2014 година во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија се пристигнати вкупно 4478 пријави за трговски марки, од кои 69.% според Мадридски договор, а останатите се поднесени до Државниот завод за индустриска сопственост. Во структурата на вкупниот број пријави 81,6% се од странство. Во 2014 година се пристигнати вкупно 4478 пријави за трговски марки што во однос на претходната година, претставува зголемување за 7%. Ова зголемување се должи на зголемениот број на странски пријави по Мадридскиот протокол и пред Државниот завод за индустриска сопственост.

Пред Државниот завод во текот на 2014 година поднесени се вкупно 1438 пријави и во споредба со претходната година нивниот број е зголемен за 9%. Од вкупниот број поднесени пријави 851 се од домашни подносител, кои бележи зголемување во однос на претходната година за 8,4%, и 587 од странски подносител, кои бележат раст од 0,50% во однос на претходната година.

Според Мадридскиот договор и протоколот на Мадридскиот договор, во текот на 2014 година се поднесени вкупно 3040 пријави за трговски марки, од кои 2797 се нови пријави и 560 територијални проширувања. Споредбено со 2013 година, бројот на пријави според овој аранжман бележи намалување од 7,7% во однос на нови.

Во периодот од 2003 до 2014 година, во Државниот завод за индустриска сопственост пристигнати се вкупно 55527 пријави за трговски марки, од кои 89% според Мадридскиот протокол и 11% поднесени пред Заводот.

Во структурата на вкупниот број пријави 84.2% се од странство, а само 15.8% се од домашни подносител.


Пријави на трговски марки поднесени во ДЗИС

Година	Домашни	Странски	Вкупно
2003	478	515	993
2004	458	598	1056
2005	433	617	1050
2006	494	749	1243
2007	618	637	1255
2008	1276	690	1966
2009	898	398	1296
2010	944	537	1481
2011	917	474	1391
2012	876	503	1379
2013	739	514	1253
2014	851	587	1438
Збир	8982	6819	15801

Во периодот 2003-2014 година, во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија се поднесени вкупно 15801 пријави за трговски марки, од кои 43,2% се пријави на трговски марки од странство, а 56.8% се од домашни подносител и истите бележат зголемување во однос на претходната година, а и странските имаат зголемување во однос на претходната година.

Бројот на поднесените пријави за трговски марки во 2014 година, изнесува 1438 и во споредба со претходната година е зголемено за 9%. Зголемувањето на бројот на пријави за трговски марки во 2014 година е забележано кај домашние за 13%, а кај странските имаме зголемување за 12%.

Пријави на трговски марки според Ничанската класификација во 2014



Според меѓународната класификација на производи и услуги (Ничански договор) состојбата на пристигнати пријави за трговски марки по класи е скоро еднаква во споредба со минатата година. Така, во 2013 година, најзастапени биле пријавите за трговска марка од класите 35, 05, 30, 32, 29, 03, 41 и 43, а во 2014 година, најмногу пријави биле поднесени од класите 35, 30, 05, 29, 43, 03, 41, 25, 32 и 42. Најмногу пријави биле примени за производите и услугите од класата 35 (366), на второ место е класата 30 (239) и на трето класата 05 (236). Следуваат пријавите за производите односно услугите од класите 29, 43, 03, 41, 25, 32 и 42 (141, 130, 110, 110, 105, 90 и 84). Овие податоци укажуваат на сè поголемата заинтересираност за заштита на трговски марки во делот на трговијата на големо и мало и огласувањето, водењето на работите, управување со работи и канцелариски работи од класата 35. За одбележување се и пријавите на трговските марки од областа на прехранбени производи од растително потекло за конзумирање или конзервирање, како и додатоци наменети за подобрување на вкусот на храната од класата 30. Исто така е голем интересот за заштита на производи од фармацевтски и останати производи за медицинска употреба од класата 05, што се должи на фактот на постоење фармацевтска индустрија во Република Македонија. Значително е и учеството на пријавите и од областа на класата 29, 43, 03 и 41. Од сите пристигнати пријави по класи во 2014 година, може да се забележи дека е присутна тенденција на сè поголема дисперзија на пријави од разни класи, односно покрај прикажаните осум најзастапени класи има уште две класи со околу стотина или повеќе пријави. Може да се заклучи дека најзначајно е учеството на пријавите што се поврзани со производсво и трговија на фармацевтски и производи за медицинска употреба, како и на производството или подготовката на прехранбени производи, со оглед на тоа што Република Македонија има развиена фармацевтска и прехранбена индустрија.

Признаени трговски марки по години

Година	Домашни	Странски	Вкупно
2003	137	398	535
2004	127	167	294
2005	129	497	626
2006	322	968	1290
2007	278	701	979
2008	620	1202	1822
2009	791	642	1433
2010	944	537	1481
2011	1012	604	1616
2012	279	181	460
2013	540	300	840
2014	349	297	646
Збир	4788	6076	10946

Од приложениот табеларен преглед за регистрирани трговски марки по години се забележува дека нивниот број осетно опаднал во 2004 во споредба со 2003 година, а во наредните две години (2005 и 2006) постигнува голем пораст по над 100%, за во 2007 година повторно да бележи пад во однос на 2006 година, а во 2008 година да достигне голем пораст од 86,1% споредено со 2007 година и на крајот во 2009 година бележат повторно пад од 21,4% во однос на 2008 година. Во 2010 во однос на 2009 година, бројот на признаени трговски марки бележи мал пораст, во 2012 во однос на 2010 тој порастот изнесува 8,3%, а во однос на 2011 бележи повторно пад на издадени решенија за признавање на правото. Во 2014 година издадени се 646 решенија за признавање на правото и бележи благ пад во однос на 2013 година.

Меѓународно регистрирани трговски марки од Македонија

Меѓународно регистрираните македонски трговски марки во рамките на Мадридскиот договор и протокол во 2014 година во однос на 2013 година, е на исто нивокако и претходната година. Во 2014 година, преку ДЗИС во Светската организација (ОМПИ) меѓународно биле регистрирани 23 трговски марки, а во 2013 година, исто такаа меѓународно се регистрирани 23 трговски марки што укажува на ист број на меѓународна заштита. Покрај ваквите движења остварени во 2014 година, постои простор состојбата со меѓународно регистрираните македонски трговски марки да се подобри, затоа треба што повеќе да се укажува на фактот дека македонските фирми сè уште го немаат сфатено значењето на меѓународната заштита на трговските марки и фактот дека користењето на мадридскиот систем дава погодности (пониска цена, една пријава за повеќе држави и сл.), во однос на пријавувањето по земји.

Останати статистички информации за трговските марки


Во текот на 2014 година Државниот завод за индустриска сопственост изврши и други активности од доменот на трговските марки. Односно издадени се: 838 решенија за продолжување на важењето на трговските марки, 340 решенија за престанок на важење на трговските марки, 664 задолжувања за плаќање такси по решенија за трговски марки, 432 исправи за трговски марки, известување за утврдување на датум на поднесување на пријавата 2631, решенија за пренос на право 229, 235 потврди и изводи за пријавени и регистрирани трговски марки, 500 решерши, 489 решенија за отфрлање, престанок на важење и одбивање на трговски марки, 1082 задолжувања за плаќање трошоци за објава на пријава на трговска марка, 2631 утврдувања на дата на поднесување на пријавата, 25 решенија за враќање во поранешна состојба, а 603 решенија за промена на застапник и име и адреса.

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Пријави на индустриски дизајн вкупно и по години

Година	Домашни	Странски пријави		Вкупно странски	Вкупно пријави	Издадени решенија
		Пред ДЗИС	По Хашки договор			
	1	2	3	4=2+3	5=4+1	6
2003	45	26	582	608	653	621
2004	31	16	566	582	613	577
2005	47	13	737	750	797	798
2006	32	3	773	776	808	815
2007	39	13	979	992	1031	1016
2008	21	11	1022	1033	1054	1064
2009	28	17	729	746	774	759
2010	25	10	715	725	750	746
2011	45	16	726	742	803	758
2012	46	20	777	797	843	824
2013	25	9	807	816	841	845
2014	37	4	238	242	279	283
Збир	458	162	8889	8567	9230	9106

Пријави на индустриски дизајн вкупно и по години



Во текот на 2014 година до Државниот завод за индустриска сопственост биле поднесени 279 пријави за индустриски дизајн. Бројот на вкупно поднесените пријави за индустриски дизајн во 2014 година споредено со претходната е намален за 0.5%. Во рамките на вкупниот број поднесени пријави за индустриски дизајн до Државниот завод, домашните во 2014 година во однос на претходната година бележат зголемување од 51,0%, а странските намалување за 45%. Од вкупниот број поднесени пријави, 34 се поднесени во Заводот, а 238 преку Хашкиот договор за меѓународно регистрирање на индустриски дизајни, од кои 190 се нови, а 58 се однесуваат на индустриски дизајни за кои е продолжено важењето за територијата на Република Македонија.

Карактеристично за дизајните е тоа што со една пријава за признавање на правото на индустриски дизајн, може да се бара заштита на повеќе дизајни на производи (повеќекратна пријава), притоа сите дизајни од пријавата мора да се наменети да се применуваат на производи класифицирани во иста класа според Меѓународната класификација (Локарнска класификација). Според тоа, од поднесените 34 пријави во Заводот, повеќето се повеќекратни, со вкупно 174 индустриски дизајни.

Пријави на индустриски дизајн поднесени во ДЗИС

Година	Домашни	Странски	Вкупно
2003	45	26	71
2004	31	16	47
2005	47	13	60
2006	32	3	35
2007	39	13	52
2008	21	11	32
2009	28	17	45
2010	35	10	45
2011	45	16	61
2012	46	20	66
2013	25	9	34
2014	33	4	37
Збир	417	158	585

Во периодот 2003-2014 година, во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија се поднесени 585 пријави за индустриски дизајн, од кои 28,1% се пријави за индустриски дизајн од странски правни и физички лица.

Бројот на поднесените пријави за индустриски дизајн во 2014 година изнесува 37 и во споредба со претходната е зголемен за 51%. Зголемувањето на бројот на пријави за индустриски дизајн во 2014 година е забележан кај домашните за 52%, а кај странските намалување за 45%. Од вакиот однос на поднесени пријави за индустриски дизајн следи и зголемено учество на домашните пријави и намалување на странските пријави.

Признаени индустриски дизајни вкупно и по години


Година	Домашни	Странски	Меѓународни	Вкупно
2003	28	11	582	621
2004	8	3	566	577
2005	23	38	737	798
2006	32	10	773	815
2007	34	3	979	1016
2008	26	16	1022	1064
2009	23	7	729	759
2010	24	7	715	746
2011	27	9	726	762
2012	24	23	777	824
2013	20	9	807	836
2014	10	4	238	252
Збир	279	140	8651	9066

Во 2014 година во Заводот се донесени 14 решенија за признавање на право од индустриски дизајн, од кои 10 домашни, 4 странски, признаени пред Државниот завод и странски меѓународно признаени за територијата на Република Македонија 807.

Вкупниот број признаени индустриски дизајни во наведената година е намален за 2,6%, што е резултат на намалениот број меѓународно признаените индустриски дизајни.


Инаку, овде треба да се напомене дека во вкупниот број меѓународно поднесени и регистрирани пријави по Хашки договор, се евидентирани со една или како повеќекратни пријави за индустриски дизајни.

Признаени индустриски дизајни по извори вкупно во 2014



Гледано по извори од вкупниот број индустриски дизајни кои важат за територијата на Република Македонија, најголемо учество во 2014 година има Швајцарија со 163 регистрирани индустриски дизајни или процентуално 19,8%. Потоа следуваат: Германија со 148 или процентуално 18,0%, Франција со 140 регистрирани индустриски дизајни или 17%, Италија со 72 или процентуално од 8,8%, Турција со 34 или процентуално 4,1%, Холандија со 30 регистрирани дизајни или процентуално од 3,6%, Македонија со 29 или процентуално од 3,5%, итн.

Пријави на индустриски дизајн по Хашки договор според Меѓународната класификација за индустриски дизајн (Локарнска класификација)



Од приложениот графikon се забележува дека во Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија, во 2014 година, со учество од 26,7% структурно најзастапени се признаените индустриски дизајни од класата 12, следи класата 10 со учество од 23,8%, потоа класата 26 со учество од 9,4% и индустриски дизајни од класата 9, со учество од 8,6%. Индустриските дизајни од класата 12 се однесуваат на средства за транспорт или подигање товар; класата 10 се однесува на часовничарски производи и останати инструменти за мерење, контрола и сигнализација; класата 26 се однесува на расветни уреди, а индустриските дизајни од класата 9 се однесуваат на амбалажа и садови за транспорт или за пренесување на стока. Следуваат индустриските дизајни од класата 23 со учество од 5,1%, а се однесуваат опрема за дистрибуција на течности, инсталација за проветрување и клима уреди. Понатаму следуваат индустриски дизајни од класата 14 со учество од 4,9%, а се однесуваат на опрема за електронски записи, комуникација или обработка на информации; класата 25 со учество од 3,2%, а се однесува на градби и елементи за градежништво и класата 32 со учество од 2,8%, а се однесува на графички симболи и логоа. На графikonот се прикажани и индустриски дизајни од сите други класи со учество од 15,5%.

Останати статистички информации за индустриски дизајни

Во текот на 2014 година Државниот завод за индустриска сопственост извршил и други активности од доменот на индустриските дизајни, односно отфрлени се 3 пријави за индустриски дизајни, одбиени се 1 пријави за индустриски дизајни, изработени се 12 решенија за промени, издадени се 20 исправи, извршени се 08 решерши или пребарувања, запрена е постапката по 4 пријави, издадени се 2 решенија по предлог за огласување ништовно решение, издадени се 2 решенија по приговор, 37 известувања за утврден датум на поднесување, 37 задолжување за плаќање трошоци за објавување на пријавата, 25 задолжувања за плаќање такси и трошоци за заштита, 3 известувања за апсолутни причини и издадени се 15 решенија за продолжувања за важење на индустриските дизајни.

II. БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

Соработка со странски заводи во областа на индустриската сопственост

Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија склучи Договор за соработка со Заводот за хармонизација на внатрешниот пазар со седиште во Аликанте, Шпанија. Со тоа Република Македонија се вклучува во хармонизиранiot систем на оваа европска организација со кој се уредува заштитата на трговските марки и индустрискиот дизајн.

Потпишан е договор, помеѓу договорните страни: Европската унија, претставувана од Делегацијата на ЕУ на Република Македонија и Делегацијата на ЕУ на Република Албанија, со што отпочна ИПА Прекуграничниот програм - Република Македонија- Република Албанија, 2007-2013, ИПА 2009, 2010 и 2011. Општа цел на проектот е “Придонес кон покачувањето на конкуренцијата во прекуграничните бизниси, преку промоција и заштита на трговските марки и патенти”.

Во рамките на *билатералната соработка* со заводите на другите држави, од 30 јуни до 4 јули 2014 година, делегација на ДЗИС беше во посета на Хрватскиот завод за интелектуална сопственост, заради разгледување на идните активности во врска со заедничката соработка во однос на новоотворените перспективи поврзани со пристапувањето на Хрватска во Европската Унија.

III. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС)

Во текот на 2014 година, ДЗИС земаше активно учество во работните тела на СОИС како што се: генералното собрание, комитетот за патенти, комитетот за трговски марки, развојната агенда и други работни тела. Исто така, активно и во координација со Мисијата на Република Македонија во Женева одржуваше перманентни контакти и имаше активна улога во реализација на агендата на СОИС.

Со помош на СОИС беше реализирано скенирање на целокупната документација за трговски марки и индустриски дизајн и во понатамошна фаза со нивна помош ќе се воведат целокупен систем за електронско поднесување на пријави.

Во соработка со Светската организација за интелектуална сопственост, реализирана е активноста за дигитализација на документацијата на Заводот и тоа за патенти и трговски марки со помош на Системот за Електронско менаџирање со документи, производ на Светската организација за интелектуална сопственост. При експертската мисија на Светската организација во месец јуни направена е успешна миграција на дигитализираната документација во ИПАС ЈАВА системот. Дигитализацијата е спроведена врз основа на пропишаните стандарди на Светската организација за интелектуална сопственост кои исто така се применуваат и од страна на Европскиот завод за патенти и сите држави членки на Европската патентна организација.

Државниот завод за индустриска сопственост во соработка со Светската организација за интелектуална сопственост на 20 и 21 мај 2014 година одржа Регионална работилница на тема: Работиме заедно на промоција на знаењето, трансферот и комерцијализацијата на правата од интелектуална сопственост на која, освен посебниот осврт на состојбата на овој план во Република Македонија, беа пренесени искуства од Албанија Романија и Србија.

Соработка со Европската патентна организација (ЕПО)

Во текот на 2014 година, ДЗИС земаше активна улога во работата на ЕПО. Активно земаше улога во Административниот совет (тело кое го креира и ја следи политиката на ЕПО). Од четири редовни состаноци годишно, активно учествуваше во Комитетот за буџет и финансии, во ТОСК и друго.

Во текот на 2014 година неколку делегации од ЕПО присуствуваа кај нас како што се г-дин Ѓорѓе Алтесмаер, г-ѓа Мина Крес одговорна за соработка од страна на ЕПО со нас.

Во Минхен е потпишан Билатералниот договор за соработка помеѓу Државниот завод за индустриска сопственост и Одделот за европска и меѓународна соработка во Европскиот завод за патенти. Билатералниот договор за соработка е заснован на стратешкиот документ за Соработката со државите членки на Европската патентна организација за 2012-2015.

Вработени во ДЗИС учествуваа на повеќе семинари, работилници организирани од страна на ЕПО како што се: Новост и инвентивен придонес во пријавите за патенти, Пребарување и испитување на европски патентни пријави, Работилница за проектот Квалитет во изворот, Работилница за проектот Federated European Patent Register.

Соработка со Организацијата за хармонизација на внатрешниот пазар (ОХИМ)

По предходни преговори кои беа водеа во текот на 2014 година, Државниот завод за индустриска сопственост на 22.09.2014 година, во Женева потпиша Меморандум за соработка со Организацијата за хармонизација на внатрешниот пазар (ОХИМ). Меморандумот го потпишаа д-р Сафет Емрули, директор на Државниот завод за индустриска сопственост и г-динот Антонио Кампинос, претседател на ОХИМ. Во Меморандумот за соработка предвидени се повеќе активности и проекти што ќе се остварат во текот на 2014 и 2015 година.

Во текот на 2014 година, согласно Меморандумот, во месец октомври, претставници од Заводот учествуваа на Семинарот за трговски марки, индустриски дизајн и географски ознаки.

IV. УЧЕСТВО НА КОМИТЕТИ И СОСТАНОЦИ

Претставници на ДЗИС учествуваа во работата на телата на СОИС и ЕПО и на други работни состаноци односно на:

1. 46-та сесија на Комитетот на експерти за Меѓународната патентна класификација, која се одржа од 26-28 февруари 2014 година, во Женева, Швајцарија.
2. Состанокот за соработка со земјите членки на Европската патентна организација (ЕПО), што се одржа на 11-12 март 2014, во Минхен, Германија.
3. 31-та сесија на Комитетот за правата на трговски марки, индустриски дизајн и географски ознаки на Светската организација за интелектуална сопственост, што се одржа од 17 до 21 март 2014 година, во Женева, Швајцарија
4. 139-та седница на Административниот совет на Европската патентна организација кој се одржа на 27-28 март 2014 година во Минхен, Германија.
5. Првиот состанок на Конзорциумот за проектот IPORTA 2, што се одржа на 6-7 мај 2014 година во Мадрид, Шпанија.

6. Комитетот за техничка и оперативна поддршка на TOSC во Европската патентна организација, кој се одржа на 7 мај 2014 година, во Хаг, Холандија.
7. Комитет за буџет и финансии на Европската патентна организација кој се одржа на 27-28 мај 2014 година во Минхен, Германија.
8. Осум годишен состанок со државите членки на ЕПО, што се одржа на 12-13 јуни 2014 година, во Крит, Грција.
9. 140-та седница на Административниот совет на Европската патентна организација – ЕПО, кој се одржа на 25-27 јуни 2014 година во Хаг, Холандија.
10. Прв состанок на IP Executive week на Европската патентна организација – ЕПО, што се одржа на 7-11 јули 2014 година во Минхен, Германија.
11. 54-та Сесија на состаноци на Асамблеата за земјите членки на WIPO, вклучувајќи сесија за Мадридската Унија, што се одржа на 22-30 септември 2014 година, во Женева, Швајцарија.
12. 141-та седница на Административниот совет на Европската патентна организација – ЕПО, кој се одржа на 15 октомври 2014 година во Минхен, Германија.
13. Комитет за буџет и финансии на Европската патентна организација кој се одржа на 29-30 октомври 2014 година во Минхен, Германија.
14. Прва средба на експертската група за спроведување на правата од индустриска сопственост, што се одржа на 4 ноември 2014 година, во Брисел, Белгија.
15. Комитетот за техничка и оперативна поддршка на Европската патентна организација, кој се одржа на 11 ноември 2014 година, во Минхен, Германија.
16. Комитет за правата на трговски марки, индустриски дизајн и географски ознаки, кој се одржа на 24-26 ноември 2014 година, во Женева, Швајцарија.
17. Комитет за буџет и финансии на Европската патентна организација кој се одржа на 20 ноември 2014 година во Минхен, Германија.
18. 142-та седница на Административниот совет на Европската патентна организација – ЕПО, кој се одржа на 10-11 декември 2014 година во Минхен, Германија.

V. УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, ОБУКИ

Претставници на ДЗИС учествуваа на конференции, семинари и обуки во земјата и во странство, односно на:

Обуки во странство

- “Работилница за интернет владеење и спроведување на права од интелектуална сопственост“, која се одржа од 05-07 февруари 2014 година, во Даниловград, Црна Гора;
- Семинар на тема: “Пребарување на патентна статистика” што се одржа на 03-05 март 2014 година, во Виена, Австрија.
- Семинар на тема: “Новитет и инвентивен придонес” што се одржа на 17-21 март 2014 година, во Анкара, Турција.
- Конференција “ПАТЛИБ 2014”, што се одржа на 15-16 мај 2014 година, во Истанбул, Турција.
- Семинар на тема: “Правото на индустриска сопственост во Југо-Источните Европски држави” што се одржа на 13-15 мај 2014 година, во Букурешт, Романија.

- Семинар на тема: “Администрација на член 39 ЕПЦ во врска со таксите за обнова” што се одржа на 11-12 јуни 2014 година, во Париз, Франција
- Регионална работилница: “Спроведување на авторското право за Судството и другите институции за спроведување” што се одржа на 24-26 јуни 2014 година, во Тирана, Албанија.
- Студиска посета на Државниот завод за интелектуална сопственост на Република Хрватска, што се одржа на 30 јуни – 4 јули 2014 година, во Загреб, Република Хрватска.
- Состанок во врска со Класификација на работите – СРС, што се одржа на 1 јули 2014 година, во Осло, Норвешка.
- Регионална конференција за географски ознаки, што се одржа на 17-18 јули 2014 година, во Подгорица, Црна Гора.
- Семинар на тема: “Соработката помеѓу ОНМ и OSIM во рамките на програмата за конвергенција и другите проекти за меѓународна соработка” што се одржа во периодот од 03-05 септември 2014 година, во Јупитер, Романија.
- ОНМ семинар за трговски марки и дизајни, што се одржа на 29 септември – 3 октомври 2014 година, во Аликанте, Шпанија.
- Работилница на тема: “Машинско преведување и стекнување на податоци до квалитет во изворот” што се одржа во периодот од 23-24 октомври 2014 година, во Прага, Република Чешка.
- Техничка работилница за обука во врска со Системот за заштита на индустриска сопственост (IPAS) што се одржа од 24-28 ноември 2014 година, во Женева, Швајцарија.

Претставник од ДЗИС реализираше експертска мисија на полето на трговските марки и географските ознаки во Институтот за интелектуална сопственост на Босна и Херцеговина, од 20-31 јануари 2014 година, во Мостар, Босна и Херцеговина.

Претставник од ДЗИС реализираше експертска мисија на полето на трговските марки и географските ознаки во Заводот за интелектуална сопственост на Република Косово, од 2-6 јуни 2014 година, во Приштина, Република Косово.

VI. ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ

Националната програма за усвојување на правото на Европската унија

ДЗИС како институција определена за раководење со работната група за Поглавјето 3.07. - Право на интелектуална сопственост и во текот на 2014 активно учествуваше во следење на спроведувањето на предвидените активности од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), како сеопфатен долгорочен документ кој ја дефинира динамиката на усвојувањето на правото на ЕУ, стратегиските насоки, политиките, реформите, структурите, ресурсите и роковите што треба да се реализираат со цел Република Македонија да ги исполни условите за членство во Европската унија. За таа цел ДЗИС одржуваше месечни состаноци, подготвуваше месечни и квартални извештаи, учествуваше на седниците на Работниот комитет и на Поткомитетот на работниот комитет за европска интеграција, учествуваше во процесот на ревизија на НПАА 2014, во координација со институциите од Поглавјето 3.7 и Секретаријатот за европски прашања.

Поткомитет за внатрешен пазар и конкуренција

Десетиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција помеѓу Република Македонија и Европската унија, се одржа на 26 и 27 март 2014 година во Скопје. На состанокот, претставниците на Република Македонија го презентираа напредокот од оваа област.

VII. АКТИВНОСТИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ

Имајќи го во предвид значењето на подигнување на јавната свест за заштита на правата од индустриска сопственост, ДЗИС презеде редовни активности поврзани со јакнењето на јавната свест: обука на студенти од Правниот факултет “Јустинијан Први“ во ДЗИС; превод на материјалите за поддршка на мали и средни претпријатија во рамките на Проектот IP4inno; одбележување на Светскиот ден на интелектуална сопственост и организирање на традиционалната манифестација “Патент на годината“.

Проектот за скенирање на документација за трговски марки со кој ќе се овозможи понатамошно надградување на системите за електронско поднесување на пријави е завршен.

Светски ден на интелектуалната сопственост 2014

По повод 26 април – Светскиот ден на интелектуална сопственост, на 26 Април 2014 година, Државниот завод за индустриска сопственост ја одржа традиционалната Манифестација Патент на годината. Целта од одржување на настанот е не само да се поттикне креативноста и творештвото на македонските пронајдувачи туку и да се искористи системот на заштита на правото со патент во нивното деловно работење.

Изложби

35-та Меѓународна изложба на пронајдоци, технички унапредувања, нови производи и творештво на млади МАКИНОВА 2014, ДЗИС преку свои претставници, кои беа членови на меѓународната оценувачка комисија, додели награди за пријавен или заштитен патент, жена иноватор и за млад иноватор;

Меѓународна изложба “Иновации од жени пронајдувачи”, што се одржа од 16 до 19 мај во Сеул, Јужна Кореја - на изложбата учествуваа жени пронајдувачи од 17 земји. Република Македонија се претстави со два пронајдока кои беа наградени со сребрен и бронзен медал од Стручната комисија на KIWIЕ 2014 и со специјални награди од другите учесници.

VIII. ЗАСТАПНИЦИ

Во 2014 година беше организиран еден стручен испит за застапници на правата од индустриска сопственост. Испитот го положија 19 лица. Со тоа вкупниот број лица кои го положиле стручниот испит за застапници, според евиденцијата што ја води ДЗИС е 466.

Во регистарот на застапници беа впишани 4 нови застапници, а од регистарот беа избришани 3 застапници.

IX. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Активностите на Одделението за внатрешна ревизија беа насочени кон остварување на задачите кои беа планирани со Годишниот план за 2014 год. и Стратешки план за период 2014-2016 год.

Во текот на годината беа спроведени 6 ревизии (за кои се изготвија и ревизорски извештаи)- и тоа по 2 ревизии во првите 3 квартали, а 4 квартал има строго наменска цел и улога околу подготвителните активности за изготвување на Годишниот план за 2015 год. и Стратешки план за 2015-2017 год.

Областите и процесите кои беа ревидирани беа актуелни во секојдневното работење на Заводот односно беа соодветни на природата (основната улога и задача) на ДЗИС-а тоа се процесите за стекнување, остварување и заштита на правата од индустриска сопственост.

Во I квартал, од годината, беа спроведени ревизија на следните процеси на работење:

- 1) на спроведување и одвивање на Годишниот попис
- 2) на спроведување на системот на ИНТЕРНА КОНТРОЛА на процес „ознака на потекло,,

Во II квартал беа спроведени наредните 2 ревизии планирани со годишниот план и тоа:

- 3) ревизија на архивско работење-со осврт на работење на БИБЛИОТЕКАТА
- 4) ревизија на системот на ИНТЕРНА КОНТРОЛА на процесот на „трговски марки,,

Во III квартал беа спроведени наредните 2 ревизии –и тоа:

- 5) ревизија на буџетски циклус
- 6) ревизија на менаџмент со човечки ресурси –со осврт на остварување на годишниот план

Како што нагласив IV квартал е наменет за подготовките околу изготвување на Годишниот план за 2015 год. и Стратешки план за 2015-2017 год.

Паралелно со оперативните активности што ги спроведе и превзема околу ревидирање на наведените процеси и области, Одделението, посредно или непосредно учествуваше и во разни други активности битни за ДЗИС.

Ги прибира и следи сите новини во законската регулатива кои се неопходни во секојдневното работење на одделението.

Одделението учествуваше на разни семинари кои беа организирани од надлежни институции во правец на стручно усовршување на вработените.

X. ОПШТИ РАБОТИ

ИТ поддршка

Државниот завод за индустриска сопственост располага со сопствени бази на податоци за пријавени и заштитени права од индустриска сопственост (патенти, трговски марки, индустриски дизајн и географски називи). За нивна обработка се користи програмата IPAS - Industrial property Administration System што е платформа развиена од Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) која служи за управување со кориснички документи. Самиот IPAS е клиент - сервер платформа развиена на т.н. технологија Centura, која овозможува администраторскиот и клиентскиот IPAS да комуницираат со базата на податоци која е на Oracle платформа, каде што се чуваат сите податоци.

За административното работење на ДЗИС во одделенијата за прием и обработка на документите за стекнување на права од индустриска сопственост и во одделението за општа архива

се користи програма на база на Lotus Notes што е апликациски софтвер, платформа развиена од IBM и е клиент сервер платформа која се користи за следните услуги:

- електронска пошта (e-mail);
- веб-сервер, каде е хостирана веб-страницата на ДЗИС и апликација за управување со веб-страницата, и
- софтвер за архивско работење со уписниците и деловодникот.

Прием на документи

Прием и обработка на документи за стекнување на права од индустриска сопственост се извршени во програмата IPAS и е обработен следниот обем на документи за 2014 година:

- трговски марки:

поднесени се 1438 нови пријави за трговски марки, од кои 851 национални пријави за трговски марки, 587 пријави за меѓународна регистрација на трговски марки, издадени решенија за признавање на трговски марки 637;

- патенти:

поднесени се 537 нови пријави за патенти, од кои 29 домашни пријави за патенти и 508 нови пријави на странски патенти, издадени решенија 116;

- индустриски дизајн:

поднесени се 35 пријави за индустриски дизајн ;

- други дејствија:

извршени се приближно 10.000 дејствија коишто се однесуваат на издавање на документи за утврдување на датум на поднесени документи за признавање на правата од индустриска сопственост, прием на документи за платени такси за признаени права од индустриска сопственост, прием на документи за доставени барања за објави на права од индустриска сопственост, заверка на документи и други дејствија.

Издавачка дејност

Државниот завод за индустриска сопственост согласно законската обврска шест пати во годината издава службено гласило "Гласник". Уредувањето, обработката и објавувањето на материјали од доменот на заштитата на индустриската сопственост во "Гласник" се врши во ДЗИС.

Истовремено се подготвува и издава извештај за работата на ДЗИС за секоја измината година.

Финансиско работење

Обврските од областа на финансиско работење ги извршуваат вработените од Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија . Во текот на 2014 година извршени се сите обврски во врска со сметководственото работење на Заводот (изготвување буџет, годишни и квартални планови, прегледи на неизмирени обврски на крајот од секој изминат месец, разни видови информации на барање на одговорни лица од ДЗИС и Министерството за финансии и Генералниот секретар при Владата на Република Македонија, изготвување плати, годишна пресметка, пописи на основни средства, статистички извештаи и ГДП).

1. Доставуван е квартален план за I, II, III и IV квартал во 2014 година за користење на буџетските средства.

2. Заради редовно измирување на обврските на ДЗИС, од Министерството за финансии - Сектор за буџет, неколку пати е барана пренамена на буџетски средства коишто се спроведени соодветно во кварталните планови во 2014 година заради намирување на трошоци што се однесуваат на комунални услуги: парно, струја, вода и тековно одржување.

3. Во согласност со обврските за следење на Буџетот за 2014 година, до секој 10-ти во месецот, до Министерството за финансии - Сектор за трезорско работење се доставува извештај за неизмирени обврски за претходниот месец.

4. Во согласност со заклучоците на Владата на Република Македонија во врска со спроведување на пакетот на антикризни мерки, редовно и во рок во текот на 2014 година се доставувани:

- информација за службени патувања;
- информација за намирување на обврските.

Финансиски аспекти на работата за 2014 година

Во делот финансиски показатели сврзани со реализација на буџетот на ДЗИС, можеме да ги наведеме следните показатели.

Буџет за 2014 година (во денари)

Буџет на ДЗИС	Буџет 2014	Ребаланс 2014	Ребаланс на Буџет за 2014 со извршени пренамени на средства	Реализација Буџетот за 2014 година	Реализација на Буџетот за 2014 г. во %
Програма 20 - заштита на индустриската сопственост во тоа:	34.544.000	34.839.000	34.801.031	31.717.617	91,82%/91,14%
Расходи					
40 - плати и придонеси	15.744.000	16.039.000	16.071.410	16.071.410	100 %
42 - стоки и услуги	16.880.000	16.410.000	16.584.000	13.712.184	83 %
420 – патни и дневни расходи	1.500.000	1.500.000	1.830.000	1.828.334	99,91%
421 - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.700.000	2.700.000	2.744.000	2.506.411	91,35%
423 -материјали и ситен инвентар	1.000.000	1.000.000	1.000.000	666.501	66,65%
424 – поправки и тековно одржување	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.021.264	79,79%
425 – договорни услуги	8.000.000	7.830.000	7.630.000	5.876.843	77 %
426 – други тековни расходи	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.812.831	86,33%
464 – субвенции и трансфери	1.120.000	920.000	736.000	525.078	71,35%
480 – купување на	300.000	800.000	800.000	800.000	100%

опрема и машини					
485–вложувања и нефинансиски средства	500.000	500.000	440.000	439.324	99,85%

1. Со Буџетот на Република Македонија за 2014 година (“Сл. весник на РМ“ бр.180/2013, 133/2014) определен е буџет на Државниот завод за индустриска сопственост во висина од 34.544.000 денари, и со извршените пренамени во буџетот на ДЗИС тој изнесуваше 34.801.031 денари. Во процесот на реализација на буџетот на ДЗИС за 2014 година се направени неколку пренамени во буџетските ставки со цел за поголема функционална реализација на доделените буџетски средства.

При тоа искористувањето на расположивите средства од буџетот на ДЗИС за 2014 година изнесува 91,82 % или 31.717.617 денари, што во однос на буџетот со извршена пренамена изнесува 91,14%.

2. Во делот на Расходите - средствата наменети за основни плати и придонеси за социјално осигурување, реализирани се со 100 %, и тоа од планираните со пренамената во буџетот на ДЗИС за 2014 година 16.071.410 денари за 32-ца вработени, реализирани се 16.071.410 денари за 32-ца вработени.

Во Државниот завод за индустриска сопственост на 1 јануари 2014 година биле вработени 32-ца државни службеници, директор и заменик директор.

На 31 декември 2014 година во ДЗИС има 32-ца вработени, директор и заменик директор.

3. Во делот на Расходите – средствата наменети за стоки и услуги, од планираните со пренамената во буџетот за 2014 година во висина од 16.584.000 денари се реализирани 99,91% или 13.712.184 денари, при тоа:

3.1. Расходите за патни и дневни се реализирани со 83 %, што се должи на реализација на најнеопходните службени патувања сврзани со пристапувањето на ДЗИС во работните тела на Светската организација за интелектуална сопственост – WIPO во Женева и Европската патентна организација – ЕПО во Минхен;

3.2. Расходите за комунални услуг, греење, комуникација и транспорт се реализирани со 91,35% и покрај порастот на цените на овие трошоци во текот на годината;

3.3. Расходи за материјали и ситен инвентар реализирани се со 66,65%.

3.4. Расходи за поправки и тековно одржување реализирани се со 79,79%.

3.5. Расходи за договорни услуги се реализирани со 77% и тоа за: кирија, надоместоци на плати, награди за пронајдувачи доделени на манифестациите: “Патент на годината“ и “Макинова“ други трошоци.

3.6. Други тековни расходи се реализирани со 86,33% - трошоци за манифестации (26 – април Светски ден на интелектуалната сопственост, “20 од основањето на Заводот“ и “Макинова“) советувања и огласи во јавните средства за информирање во согласност со ЗОУП.

3.8. Капиталните расходи

3.9. - набавка на основни средства се реализирани со 100%

- набавка на софтвер се реализирани